

**ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА ДЕЛОВНАТА АКТИВНОСТ НА
ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ
ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2022 ДО 30.06.2022 ГОДИНА**

Скопје, ноември 2022 година

Содржина

РЕЗИМЕ	3
I. ДВИЖЕЊЕ НА ДЕПОЗИТИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2022 ДО 30.06.2022 ГОДИНА	5
II. ИНВЕСТИЦИСКО ПОРТФОЛИО НА ФОНДОТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2022 ДО 30.06.2022 ГОДИНА.....	11
III. ОБЕСШТЕТУВАЊЕ НА ШТЕДАЧИТЕ ВО ЧЛЕНКИ НА ФОНДОТ КАЈ КОИ СЕ СЛУЧИЛ РИЗИЧЕН НАСТАН (СТЕЧАЈ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЈА).....	13
IV. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2022 ДО 30.06.2022 ГОДИНА	19
V. ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА ФОНДОТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2022 ДО 30.06.2022 ГОДИНА.....	22
ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ	22
ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА	22
КАДРОВСКА И ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	23
ДЕЛОВНИ ПРОЦЕСИ ВО ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ	24
МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА	25
ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ.....	25
ПРИЛОЗИ	27

РЕЗИМЕ

Глобалната економија се соочува со проекции на намалување на економскиот раст во 2022 и 2023 година, што се должи на повеќе месечниот воен конфликт помеѓу Русија и Украина, поради кој се јавуваат нарушувања во синџирите со снабдување со храна и гориво. Воениот конфликт предизвикува сериозен пораст на инфлацијата, особено голем раст на цените на храната и енергијата како и длабоки нарушувања во снабдувањето. Од друга страна, пандемијата со ковид сè уште не е завршена и истата дополнително влијае на засилување на ризиците во општеството. Македонската економија не е исклучок од глобалните економски текови и кај истата се забележуваат ефектите од наметнатата криза.

Оттука, одржувањето на финансиската стабилност и јакнењето на довербата во банкарскиот систем претставува и приоритет во работењето на нашата институција.

Во периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година во Република Северна Македонија се забележани и измерени следните макроекономски показатели:

- Во вториот квартал од 2022 година, годишната стапка на инфлација изнесуваше 12,3% (7,7% во претходниот квартал)¹,

Забелешка: Индексот на трошоците на животот во октомври 2022 година, во однос на октомври 2021 година, бележи зголемување од 19.8 %, а индексот на цените на мало бележи зголемување од 15.4 %².

- Стапката на раст на бруто-домашниот производ (БДП) во прва половина на 2022 година изнесува 3,2%³;

- Стапката на невработеност во прва половина на 2022 година изнесува 14,5%⁴.

Вкупниот износ на депозити на население на 30.06.2022 година изнесува 319.113 милиони денари или 5,17 милијарди евра или пораст од 0,77% од 31.12.2021 година. Наплатата на премиите во првата половина на 2022 година се одвиваше според редовните процедури, по законски утврдена стапка од 0,25% на годишно ниво и истата го следеше движењето на вкупните депозити на населението.

Инвестициско портфолио во првиот семестар на 2022 година бележи зголемување за 440.000.000 денари што претставува зголемување за 2,98% во однос на состојбата од

¹ Извор: Народна банка на Република Северна Македонија

² Извор: Државен завод за статистика

³ Извор: Министерство за финансии на Република Северна Македонија

⁴ Извор: Министерство за финансии на Република Северна Македонија

31.12.2021 година односно зголемување за 5,92% во однос на состојбата од 30.06.2021 година. Фондот учествуваше на седум (7) аукции на државни записи од Министерството за финансии.

Процесот на обесштетување на штедачи од банки и штедилници кај кои настанал ризичен настан во минатото (стечај или ликвидација) продолжи и во текот на 2022 година, а на 30.06.2022 година достигна висина од 90,74%.


Директор/Drejtor

Amir Shabani

I. ДВИЖЕЊЕ НА ДЕПОЗИТИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2022 ДО 30.06.2022 ГОДИНА

На крајот на месец јуни 2022 година, вкупниот износ на депозити на населението во банкарскиот сектор во Република Северна Македонија изнесуваше 319.113 милиони денари (5,17 милијарди евра). Во првото полугодие на 2022 година, најголем пад на депозитите на население се забележува во март 2022 и тоа од -1,73%, а веднаш потоа се забележува постепен раст на депозитите, а најголем во месец јуни во износ од 1,07%. Наглиот и краткотраен пад на депозитите се поврзува со почетокот на воениот конфликт помеѓу Русија и Украина, кој веднаш потоа се корегира и повторно се забележува раст на депозитите на население.


Графикон 1. Месечни движења на депозитите на население во период 30.06.2021 - 30.06.2022 година



Извор: Административни податоци на ФОД

Табеларниот приказ на движењето на депозитите на населението во период 30.06.2021 – 30.06.2022 изразен во денари и евра е даден во Прилог 1 на овој извештај.


Графикон 2. Месечен пораст на депозити на население во проценти
(период 30.06.2021 – 30.06.2022)



Извор: Административни податоци на ФОД

Во текот на последните 3 години, најмал полугодишен раст има во 2022 година од 0,80%, а најголем во 2020 во износ од 2,61%.

Графикон 3. Полугодишна стапка на раст на депозити на население во последни три години (2020, 2021 и 2022 година)




Извор: Административни податоци на ФОД

Од септември 2021 година се забележува тренд на намалување на учеството на денарските депозити во вкупните депозити на населението. Во јуни 2022 година се

забележува најмал процент на учество на денарските депозити во вкупните депозити на население од 46%.


Во март 2022 година се забележува значително зголемување на учеството на девизни депозити во вкупните депозити на население (53,3%) споредено со февруари 2022 (51,8%), а во јуни учеството на девизните депозити во вкупните депозити на население изнесува 54%. (Графикон бр.5).

Графикон 4. Состојба на денарски и девизни депозити на население за период 30.06.2021 - 30.06.2022 година



Извор: Административни податоци на ФОД

Графикон 5. Учество на денарски и девизни депозити во вкупни депозити на население за период 30.06.2021 - 30.06.2022 година




Извор: Административни податоци на ФОД

Од почетокот на 2022 година депозитите по видување забележуваат мал пад во март 2022 година, додека пак орочените депозити покажуваат постојан пад во првата половина на 2022 година. Соодветно, се забележува раст на процентот на учество на депозитите по видување во


вкупните депозити на население наспроти учеството на орочените депозити. Во јуни 2021 година депозитите по видување учествуваат со 56,19% во вкупните депозити на население наспроти орочените депозити кои учествуваат со 43,81%.

Графикон 6. Состојба на депозити по видување и орочени депозити на население за период 30.06.2021 - 30.06.2022 година




Извор: Административни податоци на ФОД

Графикон 7. Учество на депозити по видување и орочени депозити во вкупни депозити на население за период 30.06.2021 - 30.06.2022 година



Извор: Административни податоци на ФОД

Графикон 8. Квартални движења на учество на депозитите на населението до и над 30.000 евра во денарска противвредност во однос на вкупни депозити на население изразено во % (IQ, 2021 - IIQ, 2022)




Извор: Административни податоци на ФОД

Депозитите до 30.000 евра имаат поголемо учество во вкупните депозити на население. Учеството на депозитите до 30.000 евра во вкупните депозити на населението забележува намалување до крајот на првиот квартал од 2022 година, а обратно учеството на депозитите на население над 30.000 евра во вкупните депозити на население забележува раст во третиот квартал од 2021 година до првиот квартал од 2022 година. (Графикон 8). Во Прилог 2 се содржани податоци за кварталните движења на депозитите на населението до и над 30.000 евра во денарска противвредност и приказ на бројот на депоненти.


Во првата половина на 2022 година, наплатата на премиите се одвиваше според редовните процедури, по законски утврдена стапка од 0,25% на годишно ниво и истата го следи движењето на вкупните депозити на населението (Графикон 9).

Графикон 9. Движење на износ на премии за период од 30.06.2021 - 30.06.2022 година
(во денари)



Извор: Административни податоци на ФОД

Графикон 10. Движење на стапка на покриеност за период
30.06.2021 - 30.06.2022 година



Извор: Административни податоци на ФОД


Стапка на покриеност на депозитите, која претставува сооднос помеѓу вкупните парични средства на Фондот во однос на вкупните депозити на население на крајот на првиот семестар на 2022 година изнесува 4,83%, што претставува пад од стапката во јуни 2021 година (4,91%). Законскиот минимум на стапката на покриеност изнесува 4%.

II. ИНВЕСТИЦИСКО ПОРТФОЛИО НА ФОНДОТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2022 ДО 30.06.2022 ГОДИНА

Инвестициското портфолио на Фондот во првиот семестар на 2022 година континуирано растеше што соодветствува на зголемување на прибраните средства на Фондот по основ на премии од неговите членки и на приходите по основ на инвестираните средства во хартии од вредност. Фондот учествуваше на седум (7) аукции на државни записи од Министерството за финансии и притоа во согласност со инвестиционата политика на Фондот за осигурување на депозити вкупниот износ на инвестициското портфолио на Фондот не надмина 99,00% од збирот на состојбата на вкупните парични средства и состојбата на хартиите од вредност на Фондот на крајот на секој месец, а на 30.06.2022 година тој сооднос изнесуваше 97,04%.

На 30.06.2022 година вкупната состојба на инвестициското портфолио изнесуваше 15.210,0 милиони денари според нивната номинална вредност односно 15.150,4 милиони денари сегашна вредност. Инвестициското портфолио во првиот семестар на 2022 година бележи зголемување за 440.000.000 денари што претставува зголемување за 2,98% во однос на состојбата од 31.12.2021 година односно зголемување за 5,92% во однос на состојбата од 30.06.2021 година.


Графикон 9. Движење на инвестициско портфолио 30.06.2021 – 30.06.2022 (номинална вредност)



Извор: Административни податоци на Фондот

Во однос на планираната состојба на пласманите во државни записи во периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година, индексот изнесува 100,2%, што укажува на точност и правилно планирање на инвестиционата политика на Фондот за првиот семестар во 2022 година во однос на реализираното инвестирање во истиот период со минимално надминување реализираното инвестирање во однос на планираните пласмани (Графикон 10).

Графикон 10. Планирано и реализирано инвестициско портфолио на Фондот во државни записи во период 31.12.2021 – 30.06.2022 (номинална вредност)



Извор: Административни податоци на Фондот

Во текот на изминатите шест месеци Фондот учествуваше на аукции за државни записи со рок на достасување од 364 дена. Дополнително, во овој период имаше и измена на каматните стапки односно во период јануари – јуни, 2022 година каматната стапка на записите со рок на доспевање од 364 денови изнесуваше 0,6% на годишно ниво по што истата се зголеми на 1,4% во јуни, 2022 година. Вкупниот приход на Фондот во овој полугодишен период по основ на доспеана камата од записи изнесува 33,8 милиони денари. Трошоците за провизија за банките посредници на аукциите изнесува 245.000,00 денари.

Забелешка: Во јули 2022 година каматната стапка изнесуваше 1,5%, а во август 2%, а до крај на октомври стапката достигна до 2,6%.

III. ОБЕСШТЕТУВАЊЕ НА ШТЕДАЧИТЕ ВО ЧЛЕНКИ НА ФОНДОТ КАЈ КОИ СЕ СЛУЧИЛ РИЗИЧЕН НАСТАН (СТЕЧАЈ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЈА)

Обесштетувањето на депонентите во членки на Фондот кај кои настанал ризичен настан (стечај или ликвидација) е една од трите основни деловни активности на Фондот.

Од формирањето на Фондот во јануари 1997 година до 30.06.2022 година, се случиле вкупно 12 ризични настани и тоа кај 5 банки и 7 штедилници. Вкупната пресметана обврска за обесштетување од дванаесетте поранешни членки на Фондот изнесува 5,7 милијарди денари. Од 1997 година до 30.06.2022 година се обесштетени вкупно 32.685 депоненти во вкупен износ од 5,17 милијарди денари што претставува 90,6% исплатени обврски од ФОД за обесштетување кон депонентите. Останатите 9,4% претставуваат обврска за обесштетување во вкупен износ од 0,53 милијарди денари (Табела 1).

Последниот ризичен настан се случи на 12.08.2020 година кога беше одземена дозволата за работа на „Еуростандард банка“ АД Скопје.

Во првата половина на 2022 година, Фондот продолжи со исплатата на депонентите со право на обесштетување од „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај преку банките – исплатувачи: Комерцијална банка АД Скопје, Стопанска банка АД Скопје, НЛБ Банка АД Скопје и Халкбанк АД Скопје.

Анализата на исплатени износи на обесштетување од „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај, согласно висината на депозитите покажува дека најголем процент од **98,76%** на исплатени депозити припаѓаат на депозити во износ од 1.200.001-1.850.889 денари ($\approx$ 20.000 до 30.000 евра), т.е. до максималниот праг на обесштетување, **95,14%** на депозити во износ од 600.001-1.200.000 ($\approx$ 10.000 до 20.000 евра), **90,55%** на депозити во износ од 300.001-600.000 денари ($\approx$ 5.000 до 10.000 евра), **82,59%** на депозити во износ од 100.001-300.000 денари ($\approx$ 1.500 до 5.000 евра), **73,04%** на депозити во износ од 60.001-100.000 денари ($\approx$ 1.000 до 1.500 евра), **64,26%** на депозити во износ од 30.001-60.000 денари ($\approx$ 500 до 1.000 евра), **47,82%** на депозити во износ од 20.001-30.000 денари ($\approx$ 320 до 500 евра), **36,56%** на депозити во износ од 10.001 – 20.000 денари ($\approx$ 160 до 320 евра), **18,35%** на депозити во износ од 5.001-10.000 денари ($\approx$ 80 до 160 евра), **8,37%** на депозити

во износ од 1.001-5.000 денари (≈ 16 до 80 евра), **2,23%** на депозити во износ од 501-1.000 денари (≈ 8 до 16 евра), **1,02%** на депозити во износ од 101-500 денари ($\approx 1,5$ до 8 евра) и **0,25%** на депозити во износ од 1 – 100 денари ($\approx 0,1$ до 1,5 евра). Колку се помали износите на депозитите, толку се намалува процентот на исплатени депозити во соодветната категорија. Најмала исплата има во категориите до 20.000 денари. Имено, **69.501 неисплатени депоненти** припаѓаат на категоријата од 1 – 100 денари ($\approx 0,1$ до 1,5 евра), 20.630 неисплатени депоненти во категоријата од 101-500 денари, 8.105 неисплатени депоненти во категоријата од 501-1.000 денари, 15.132 неисплатени депоненти од категоријата од 1.001-5.000 денари, 5.489 неисплатени депоненти од категоријата од 5.001-10.000 денари и 2.807 неисплатени депоненти во категоријата од 10.001-20.000 денари. Во Табела бр.2 Преглед на пресметано, исплатено и неисплатено обесштетување на депонентите од „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај во период од 15.09.2020 до 30.06.2022 година, даден е табеларен преглед на исплатата поделена во категории на износ на обесштетување.

Како и претходно, искуството покажува дека депонентите не се заинтересирани да го остварат своето право на обесштетување доколку се работи за неатрактивни износи на исплата на обесштетување.

Покрај исплата на обесштетување преку четирите банки-исплатувачи, Фондот континуирано работи на исплата на обесштетување по основ на наследство на починати лица – депоненти на „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај.

Директорот на Фондот и понатаму континуирано вложува напори за намирување на побарувањето на ФОД од стечајната маса на Еуростандард банка АД Скопје во стечај, со нагласување на важноста на брзо и ефикасно намирување на доверителите во стечајната постапка, на седниците на Одборот на доверители и Собранието на доверители на ЕСБ во стечај. Во Планот за прва авансна распределба на доверителите на Еуростандард банка АД Скопје во стечај со утврден износ од 3.100.000.000,00 денари со процент на намирување од 46.80% на ФОД, кој е изготвен согласно Записникот од 13-та седница на Одборот на доверители, на која што членовите на Одборот на доверители гласаа со 3 гласа „ЗА“ и 2 гласа „ПРОТИВ“ донесена е Одлука да се изработи План за авансна распределба, со кој ќе се определи доверителите (правни и физички лица) со исплатен втор ред од шемата – табелата на утврдени и оспорени побарувања, да се намират пред

Фондот за осигурување на депозити. Фондот за осигурување на депозити поднесе приговор на овој План за авансна рапсиределба со барање да се изврши корекција на Планот за прва авансна расиределба, односно ФОД како и останатите доверители од истиот втор исплатен ред, рамномерно пропорционално да се намират како доверители истовремено со другите доверители од истиот исплатен ред, како што и гласи одредбата во член 116 став (2) од Законот за стечај, „ Побарувањата на стечајните доверители од понизок исплатен ред можат да се намират дури откако во целост ќе бидат намирени побарувањата на доверителите од претходниот (повисок) исплатен ред. Побарувањата на стечајните доверители од ист исплатен ред се намируваат сразмерно на големината на побарувањата“. Согласно ова одредба Фондот побара да се примени начелото на принципиелна рамноправност при намирување на доверителите од стечајното право (лат. In concursu condicio omnium creditorum par), како начело на сразмерност во ист стечаен исплатен ред.

Основниот граѓански суд со Решение бр. 3 СТ-123/20, приговорот од ФОД делумно го усвои.

ФОД поднесе и жалба кон ова Решение, поради погрешна примена на материјалното право согласно член 116 став (2) од Законот за стечај и член 345 од Законот за парнична постапка, со барања Фондот за осигурување на депозити како и останатите доверители од истиот втор исплатен ред, рамномерно пропорционално да се намири како доверител истовремено со другите доверители од истиот исплатен ред.

Основниот граѓански суд Скопје со Решение бр. 3 СТ-123/20 од 24.03.2022 година ја отфрли жалбата поради неплатена судска такса, иако во Законот за судските такси член 9 е наведено дека ослободени од плаќање на судски такси е Република Македонија, а согласно член 2 од Законот за Фондот за осигурување на депозити, Фондот за осигурување на депозити го основа и е во сопственост на Република Македонија.

Согласно горенаведеното ФОД на ден 31.03.2022 година поднесе жалба и до Апелациониот суд Скопје поради погрешна примена на материјалното право од Законот за судските такси.

Апелациониот суд Скопје донесе решение со број ТСЖ 337/22 од 12.05.2022 година, со кое судот ги прифати основите кои упатуваат на фактот дека Фондот е во сопственост на државата и поради тоа е ослободен од плаќање на судска такса, но жалбата е одбиена како неоснована, наведувајќи дека планот за авансна расиределба на стечајниот судија е конечен и е правилно применето материјалното право.

До 30.06.2022 година, Фондот за осигурување на депозити не оствари никаква наплата на своето побарување кон „Еуростандард банка“ во стечај.

Забелешка: На 25.08.2022 година, Фондот за осигурување на депозити оствари наплата на 1.457.422.290 денари (23,625 милиони евра) од Еуростандард банка АД Скопје во стечај по основ побарување за исплатеното обесштетување на депозитите од банката, што претставува 35% од вкупното побарување кое Фондот го има кон Еуростандард банка АД Скопје во стечај.

Полугодишен извештај за деловната активност на Фондот за осигурување на депозити
за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година

Табела 1. Обесштетување на депоненти кај членките на Фондот кај кои се случил ризичен настан до 30.06.2022 година⁵

(во денари)

Ред. бр.	Име на банка/ штедилница	Датум на почеток на исплата	Вкупни депозити	Пресметано обесштетување		Исплатено обесштетување		процент на пресметано обесштетување наспроти вкупни депозити	процент на исплатено наспроти пресметано обесштетување	Неисплатено обесштетување	
				Износ	Лица	Износ	Лица			Износ	Лица
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Експорт импорт банка а.д. Скопје	29.03.2007	106.227.033	95.608.486	1.166	92.386.606	606	90,00	96,63	3.221.880	560
2	Митштедилница - Куманово	10.07.2003	6.790.124	6.769.326	56	6.767.552	33	99,69	99,97	1.774	23
3	Штедилница ИНКО д.о.о. Скопје	22.09.2010	11.927.740	11.771.613	60	11.630.312	39	98,69	98,80	141.301	21
4	Штедилница Уни-проком Скопје	01.02.2000	7.881.535	5.118.309	144	4.919.528	79	64,94	96,12	198.781	65
5	Штедилница Интерфалко д.о.о. - Скопје	19.12.2012	17.832.485	17.832.485	62	17.824.557	21	100,00	99,96	7.928	41
6	А.Д. Радобанк Скопје	25.08.2005	86.224.736	76.005.556	3.629	72.412.381	785	88,15	95,27	3.593.175	2.844
7	Штедилница Киро Кучук - Велес	15.09.2006	3.351.082	3.318.630	762	3.239.487	186	99,03	97,62	79.143	576
8	Штедилница ""Фершпед"" Д.О.О. Скопје	13.04.2010	6.218	6.218	230	0	0	100,00	0,00	6.218	230
9	Еуростандард банка АД, Скопје Центар	12.08.2020	5.393.964.397	4.179.607.269	137.111	3.792.610.455	12.604	77,49	90,74	386.996.814	124.507
10	Алмако банка а.д. Скопје	18.08.2000	2.850.307	1.784.964	721	381.205	10	62,62	21,36	1.403.759	711
11	Македонска банка а.д. - Скопје	04.12.2007	1.543.168.575	1.304.590.349	115.137	1.164.277.730	18.322	84,54	89,24	140.312.619	96.815
	ВКУПНО		7.180.224.229	5.702.413.202	259.078	5.166.449.812	32.685	79,42	90,60	535.963.390	226.393

Извор: Административни податоци на ФОД

⁵ Штедилница АМ Скопје своите депоненти ги исплатила пред да го прекине своето работење и оттука не се внесува во Преглед на исплатено обесштетување од Фондот за осигурување на депозити (Табела 1)

Табела бр.2 Преглед на пресметано, исплатено и неисплатено обесштетување на депонентите
од „Еуростандард банка“ АД Скопје во стечај во период од 15.09.2020 до 30.06.2022 година

Висина на обесштетување	Пресметано обесштетување		Исплатено обесштетување			Неисплатено обесштетување		
Износ на депозити во денари до праг на обесштетување од 30.000 евра во денарска противвредност	Вкупен број на Потврди	Вкупен износ на пресметано обесштетување	Број на исплатени Потврди	Вкупен износ на исплатено обесштетување	Процент на исплатено обесштетување во споредба со пресметаното обесштетување	Број на неисплатени Потврди	Вкупен износ на неисплатено обесштетување	Процент на неисплатено обесштетување во споредба со пресметаното обесштетување
1.850.890-99.999.999	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.200.001-1.850.889	1.315	2.233.723.760,00	1.299	2.206.074.632,00	98,76	16	27.649.128,00	1,24
600.001-1.200.000	901	754.296.107,00	855	717.615.998,00	95,14	46	36.680.109,00	4,86
300.001-600.000	975	409.167.485,00	879	370.481.705,00	90,55	96	38.685.780,00	9,45
100.001-300.000	2.003	346.976.579,00	1.635	286.574.901,00	82,59	368	60.401.678,00	17,41
60.001-100.000	1.453	112.442.665,00	1037	82.128.727,00	73,04	416	30.313.938,00	26,96
30.001-60.000	2.827	117.495.918,00	1.803	75.505.861,00	64,26	1.024	41.990.057,00	35,74
20.001-30.000	1.675	40.958.999,00	798	19.588.156,00	47,82	877	21.370.843,00	52,18
10.001-20.000	4.359	60.302.108,00	1.552	22.045.218,00	36,56	2.807	38.256.890,00	63,44
5.001-10.000	6.664	47.551.796,00	1175	8.727.637,00	18,35	5.489	38.824.159,00	81,65
1.001-5.000	16.268	43.966.780,00	1136	3.680.020,00	8,37	15.132	40.286.760,00	91,63
501-1.000	8.274	5.888.500,00	169	131.301,00	2,23	8.105	5.757.199,00	97,77
101-500	20.799	5.070.719,00	169	51.928,00	1,02	20630	5.018.791,00	98,98
1-100	69.598	1.765.853,00	97	4.371,00	0,25	69.501	1.761.482,00	99,75
Вкупно:	137.111	4.179.607.269,00	12.604	3.792.610.455,00	90,74	124.507	386.996.814,00	9,26
во евра		67.746.288,50		61.473.546,56			6.272.741,94	

Извор: Административни податоци на ФОД

IV. ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2022 ДО 30.06.2022 ГОДИНА

Остварени финансиски резултати за период 01.01.2022 – 30.06.2022 година

Финансиски резултати Фондот за осигурување на депозити во првата половина од годината се во рамки на планираната динамика и нема отстапувања и остварени се како што следи:

Табела 3. Финансиски резултати на Фондот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година

во денари

Опис	
Приходи	41.603.859
Расходи	8.748.077
Бруто добивка	32.855.782
Данок на добивка	3.286.659
Нето добивка	

Извор: Административни податоци на Фондот

Табела 4. Состојба на средствата и обврските на ФОД на 30.06.2022 година

во денари

Опис	
Средства	15.635.609.468
Нематеријални средства	0
Материјални средства	18.610.697
Вложувања	15.150.596.278
Парични средства	461.976.406
Побарувања	4.426.087
Капитал, резерви и обврски	15.635.609.468
Капитал	10.299.958
Резерви на сигурност	15.205.395.259
Акумулирана добивка	32.855.782
Обврски за штета	387.058.469
Останати краткорочни обврски	0

Извор: Административни податоци на Фондот

Биланс на состојба на ден 30.06.2022 година

во илјади денари

Опис	Состојба 31.12.2021	%	План 31.12.2022	%	Состојба 30.06.2022	%	Индекс 6/2	Индекс 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
СРЕДСТВА	15.238.039	100,00	16.049.845	100,00	15.635.608	100,00	102,61	97,42
Нематеријални средства	0	0,00	2.099	0,01	0	0,00	0	0,00
Софтвер и слични права	0	0,00	2.099	0,01	0	0,00	0	0,00
Материјални средства	19.100	0,13	18.990	0,12	18.611	0,12	97,44	98,00
Недвижности	18.644	0,12	17.836	0,11	18.240	0,12	97,83	102,27
Опрема	456	0,00	1.154	0,01	371	0,00	81,36	32,15
Вложувања	14.730.823	96,67	15.579.448	97,07	15.150.596	96,90	102,85	97,25
Дванаесетмесечни записи	14.730.823	96,67	15.579.448	97,07	15.150.596	96,90	102,85	97,25
Парични средства, побарувања, разграничувања	488.116	3,20	449.308	2,80	466.401	2,98	95,55	103,80
Парични средства	485.055	3,18	447.458	2,79	461.975	2,95	95,24	103,24
1. Парични средства во банки	484.999	3,18	447.408	2,79	461.940	2,95	95,25	103,25
2. Бизнис картичка	35	0,00	50	0,00	19	0,00	54,29	38,00
3. Благајна	21	0,00	20	0,00	16	0,00	76,19	80,00
Побарувања	3.061	0,02	1.850	0,01	4.426	0,03	144,59	239,24
1. Побарувања по основ премии	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
2. Останати побарувања	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
3. Аконтации на данок на добивка	3.061	0,02	1.850	0,01	4.426	0,03	144,59	239,24
Разграничувања	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
1. АВР	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ	15.238.039	100,00	16.049.845	100,00	15.635.608	100,00	102,61	97,42
Капитал и резерви	14.821.083	97,26	15.684.845	97,73	15.248.550	97,52	102,88	97,22
Уплатен капитал	10.300	0,07	10.300	0,06	10.300	0,07	100,00	100,00
Фонд за сигурност	14.768.533	96,92	15.619.251	97,32	15.205.395	97,25	102,96	97,35
Добивка за годината	42.250	0,28	55.294	0,34	32.855	0,21	77,76	59,42
Тековни обврски	416.956	2,74	365.000	2,27	387.058	2,48	92,83	106,04
Обврски за штети	416.884	2,74	365.000	2,27	387.058	2,48	92,85	106,04
Останати обврски	72,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
0	72	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0
2. ПВР	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0

Биланс на успех за период од 01.01.2022 до 30.06.2022 година

во илјади денари

Опис	01.01.2021 - 31.12.2021	%	План 01.01.2021 - 31.12.2021	%	01.01- 30.06.2022	%	Индекс 6/2	Индекс 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПРИХОДИ	62.678	100,00	77.444	100,00	41.603	100,00	66,38	53,72
1.Државни записи- дванаесетмесечни	62.641	99,94	77.444	100,00	41.603	100,00	66,41	53,72
2.Казнена камата по основ на премии	37	0,06	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3.Позитивни курсни разлики	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
РАСХОДИ	15.707	100,00	21.055	100,00	8.748	100,00	55,69	41,55
1.Трошоци за услуги	881	5,61	1.858	8,82	678	7,75	76,96	36,49
2.Амортизација и обезвреднување	938	5,97	1.541	7,32	490	5,60	52,24	31,80
3.Материјални трошоци	630	4,01	937	4,45	475	5,43	75,40	50,69
4.Останати трошоци од работа	1.325	8,44	1.706	8,10	944	10,79	71,25	55,33
5.Трошоци за вработените	11.404	72,60	14.488	68,81	5.963	68,16	52,29	41,16
6.Расходи по основ финансиски вложувања	529	3,37	525	2,49	198	2,26	37,43	37,71
Бруто добивка	46.971		56.389		32.855		69,95	58,26
Данок на добивка	4.721		5.648		3.286		69,60	58,18
Нето добивка	42.250		50.741		29.569		69,99	58,27

V. ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ НА ФОНДОТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2022 ДО 30.06.2022 ГОДИНА

ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ

Органите за управување на Фондот ги сочинуваат Управниот одбор и директорот.

Составот на Управниот одбор е сочинет од 5 члена именувани од Владата на Република Северна Македонија.

Членови на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити се:

- Сузана Пенева – член на УО по предлог на Министерство за финансии, Претседател на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити;
- Оливера Нечовска - член на УО по предлог на Министерство за финансии;
- Ермира Фида - член на УО по предлог на Министерство за финансии.
- Мелита Никодиновска - член на УО по предлог на Народна Банка на Република Северна Македонија
- Милена Перчинкова - член на УО по предлог на Македонската банкарска асоцијација.

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Во првата половина на 2022 година се одржаа 8 седници на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити, и тоа од 40-та седница заклучно со 47-та седница.

Позначајни одлуки кои беа донесени во првата половина на 2022 година се:


- Одлука за расходување (отпис) на ситен инвентар на Фондот за осигурување на депозити,
- Одлука за расходување (отпис) на основни средства на Фондот за осигурување на депозити,
- Одлука за усвојување на Извештајот за извршениот попис на имотот и обврските на Фондот за осигурување на депозити со состојба на 31.12.2021 година,
- Одлука за усвојување на Годишната сметка на Фондот за осигурување на депозити за 2021 година,
- Одлука за усвојување на Годишниот извештај за деловна активност на Фондот за осигурување на депозити за 2021 година,
- Одлука за усвојување на Финансиските извештаи на Фондот за осигурување на депозити со состојба 31.12.2021 година,
- Одлука за распоредување на нето добивката на Фондот за осигурување на депозити за 2021 година,

- Одлука за усвојување на Финансискиот план за изменување на Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити за 2022 година,
- Одлука за усвојување на Финансиските извештаи и Извештајот на независните ревизори на Фондот за осигурување на депозити на 31.12.2021 година

КАДРОВСКА И ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА


Во првата половина на 2022 година во Фондот работат вкупно 11 лица. Органограмот на работните места во 2022 година во Фондот за осигурување на депозити е прикажан на слика бр. 1

Слика 1. Органограм на работни места во Фондот за осигурување на депозити за 2022 година



ДЕЛОВНИ ПРОЦЕСИ ВО ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ





МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Во текот на првата половина на 2022 година, Фондот за осигурување на депозити, за прв пат по почетокот на пандемијата со физичко присуство учествуваше со свои претставници на Годишното собрание на Европскиот Форум на осигурители на депозити, каде е полноправен член. Сите останати меѓународни настани повторно се одржаа преку онлајн врска.

ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ

Во Фондот, во првата половина на 2022 година, се спроведоа дел од редовните јавни набавки, електрична енергија, одржување на електронскиот систем (софтвер) на ФОД, набавка на средства за хигиена и други потребни производи.

До крајот на 2022 година, Фондот продолжува да ги остварува своите активности согласно предвиденото во Финансискиот план за работа на Фондот за 2022 година.

Наш број 02 – 778/1
29.12.2022 година

Подготвил/ Përgatiti:
д-р Краља Чесмаџиска
м-р Маја ристовска
Јасминка Мартиновска

Контролирал:

Директор/Drejtori

Amir Shabani



ПРИЛОЗИ

Прилог 1. Преглед на динамиката на состојбата на депозитите на физичките лица кај банките и штедилниците - членки на Фондот во периодот 30.06.2021 - 30.06.2022 година

Датум/ Data	30.06.21	31.07.21	31.08.21	30.09.21	31.10.21	30.11.21	31.12.21	31.01.22	28.02.22	31.03.22	30.04.22	31.05.22	30.06.22
Состојба (000 денари)	303.174.255	304.236.475	306.964.382	308.302.103	308.409.608	310.099.368	316.667.657	316.409.193	317.918.225	312.414.161	315.003.771	315.725.794	319.113.293
Курс на крајот од периодот	61,6950	61,4805	61,4950	61,6948	61,6751	61,6950	61,6270	61,6950	61,6950	61,6950	61,5430	61,6950	61,6950
Состојба курс на крај од период (000 EUR)	4.914.081	4.948.504	4.991.697	4.997.214	5.000.553	5.026.329	5.138.456	5.128.604	5.153.063	5.063.849	5.118.434	5.117.526	5.172.434
Раст м/м (ден)	0	1.062.220	2.727.907	1.337.721	107.505	1.689.760	6.568.289	-258.464	1.509.032	-5.504.064	2.589.610	722.023	3.387.499
Раст % м/м (ден)	100,00	0,35	0,90	0,44	0,03	0,55	2,12	-0,08	0,48	-1,73	0,83	0,23	1,07
Раст М/У(ден)	0	1.062.220	3.790.127	5.127.848	5.235.353	6.925.113	13.493.402	13.234.938	14.743.970	9.239.906	11.829.516	12.551.539	15.939.038
Раст % М/У(ден.)	100,00	0,35	1,25	1,69	1,73	2,28	4,45	4,37	4,86	3,05	3,90	4,14	5,26

Извор: Административни податоци на ФОД

Прилог 2. Табеларни податоци на кварталните движења на депозитите на населението според законски определеното ниво на обесштетување на осигурените депозити

Табела: Преглед на кварталните движења на депозитите на населението според законски определеното ниво на обесштетување на осигурените депозити до и над 30.000 евра во денарска противвредност и приказ на бројот на депоненти кај банките и штедилниците – членки на Фондот во период од прв квартал 2021 година заклучно со втор квартал 2022 година

	Опис	QI/ 2021	QII/ 2021	QIII/ 2021	QIV/ 2021	QI/ 2022	QII/ 2022
Депозити на население во банки	До 30.000 евра во денарска против вредност	162.893.311.832,85	164.527.937.581,93	162.201.657.481,08	166.354.521.289,08	164.109.866.344,08	169.256.487.715,46
	Над 30.000 евра во денарска против вредност	136.669.157.268,29	137.513.396.071,62	144.827.503.258,48	149.071.468.751,64	147.320.590.201,41	148.871.981.946,20
	Вкупно	299.562.469.101,14	302.041.333.653,55	307.029.160.739,56	315.425.990.040,72	311.430.456.545,49	318.128.469.661,66
	До 30.000 евра за обештетување	54.030.960.192,00	54.366.867.900,00	55.456.838.772,00	56.780.652.720,00	56.386.145.250,00	59.247.559.350,00
Број на поединечни штедачи во банки	До 30.000 евра во денарска против вредност	2.629.775	2.622.495	2.614.698	2.616.673	2.599.054	2.637.434
	Над 30.000 евра во денарска против вредност	29.216	29.374	29.963	30.712	30.465	32.011
	Вкупно	2.658.991	2.651.869	2.644.661	2.647.385	2.629.519	2.669.445
	Вкупно осигурани депозити	216.924.272.024,85	218.894.805.481,93	217.658.496.253,08	223.135.174.009,08	220.496.011.594,08	228.504.047.065,46
Депозити на население во штедилници	До 30.000 евра во денарска против вредност	784.457.553,00	793.166.429,00	784.638.603,00	753.728.494,00	732.100.815,00	735.443.318,00
	Над 30.000 евра во денарска против вредност	238.512.590,00	219.803.441,00	235.575.844,00	246.092.085,00	236.634.313,00	228.063.929,00
	Вкупно	1.022.970.143,00	1.012.969.870,00	1.020.214.447,00	999.820.579,00	968.735.128,00	963.507.247,00
	До 30.000 евра за обештетување	164.593.218,00	151.769.700,00	159.172.584,00	171.939.330,00	161.023.950,00	149.918.850,00
Број на поединечни штедачи во штедилници	До 30.000 евра во денарска против вредност	32.203	32.249	32.275	32.333	32.370	32.402
	Над 30.000 евра во денарска против вредност	89	82	86	93	87	81
	Вкупно	32.292	32.331	32.361	32.426	32.457	32.483
	Вкупно осигурани депозити	949.050.771,00	944.936.129,00	943.811.187,00	925.667.824,00	893.124.765,00	885.362.168,00
Вкупно депозити на население во банки и штедилници	До 30.000 евра во денарска против вредност	163.677.769.385,85	165.321.104.010,93	162.986.296.084,08	167.108.249.783,08	164.841.967.159,08	169.991.931.033,46
	Над 30.000 евра во денарска против вредност	136.907.669.858,29	137.733.199.512,62	145.063.079.102,48	149.317.560.836,64	147.557.224.514,41	149.100.045.875,20
	Вкупно	300.585.439.244,14	303.054.303.523,55	308.049.375.186,56	316.425.810.619,72	312.399.191.673,49	319.091.976.908,66
	До 30.000 евра за обештетување	54.195.553.410,00	54.518.637.600,00	55.616.011.356,00	56.952.592.050,00	56.547.169.200,00	59.397.478.200,00
Број на поединечни штедачи во банки и штедилници	До 30.000 евра во денарска против вредност	2.661.978	2.654.744	2.646.973	2.649.006	2.631.424	2.669.836
	Над 30.000 евра во денарска против вредност	29.305	29.456	30.049	30.805	30.552	32.092
	Вкупно	2.691.283	2.684.200	2.677.022	2.679.811	2.661.976	2.701.928
	Вкупно осигурани депозити	217.873.322.795,85	219.839.741.610,93	218.602.307.440,08	224.060.841.833,08	221.389.136.359,08	229.389.409.233,46
Вкупно депозити на население кај членките на Фондот	(извор - членки на Фондот)	300.585.439.244,14	303.054.303.523,55	308.049.375.186,56	316.425.810.619,72	312.399.191.673,49	319.091.976.908,66
	(извор - НБРМ)	300.706.003.000,00	303.174.255.000,00	308.302.103.000,00	316.667.657.000,00	312.414.161.000,00	319.113.293.000,00
	разлика	-120.563.755,86	-119.951.476,45	-252.727.813,44	-241.846.380,28	-14.969.326,51	-21.316.091,34
Вкупни средства на фондот		14.751.073.380,00	14.898.545.465,00	15.028.966.677,00	15.215.877.815,00	15.405.397.002,00	15.405.397.002,00